

Предмет: Покана за мали и средни претпријатија, за учество на работилница за промовирање на концептот на ООП

Почитувани,

Во рамките на проектот од ЦИП Програмата на ЕК: „Поддршка на реализацијата на Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата во Република Македонија“, ќе се реализира **Работилница за промовирање на концептот на ООП, за мали и средни претпријатија.**

Целта на обуката е претставниците од мали и средни претпријатија да се запознаат со концептот на општествена одговорност на претпријатијата, да се поддржат во развој на стратегија за ООП и да се поддржат и поттикант малите и средни претпријатија во подготовка на проекти за ООП.

Со цел концептот на ООП да се доближи до колку што е можно поголем број на компании и да се остварат горенаведените цели на обуката, ќе бидат организирани вкупно 12 работилници на територијата на целата држава.

Обука во Битола е закажана за **19.08.2011 година**, во **Бизнис Стартап Центарот Битола, Бизнис инкубатор**, со почеток од **10:00 часот**. Учесството на обуката може да го потврдите на е-mail: j.stalevski@bscbitola.org

Ве молиме да имате предвид дека учеството ќе биде по принципот „*прв пријавен, прв услужен*“.

Во прилог на оваа покана Ви ја доставуваме и Агендата за настанот.

Со почит,

Сојуз на стопански комори на Македонија

Проект ООП во РМ



Проектот е кофинансиран од Европската Унија во рамките на Рамковната програма за конкурентност и иновации (CIP) 2007-2013

The Project is co-financed by the European Union within the Competitiveness and Innovation Framework Programme-CIP, 2007-2013



**РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА
КОНЦЕПТОТ НА ООП**

А Г Е Н Д А

Времетраење	Тема	Методологија
10:00 – 11:00	Претставување на програмата Дефиниција, концепт	Презентација Насочена дискусија
11:00 – 11:30	Кафе пауза	
11:30 – 13:00	Принципи на ООП	Презентација Насочена дискусија
13:00 – 14:00	Ручек	
14:00 – 15:30	Клучни подрачја на ООП	Презентација Насочена дискусија Вежби
15:30 – 16:00	Кафе пауза	
16:00 – 17:00	ООП иницијативи во фирмите	Презентација Насочена дискусија Вежби



Проектот е кофинансиран од Европската Унија во рамките на Рамковната програма за конкурентност и иновации (CIP) 2007-2013

The Project is co-financed by the European Union within the Competitiveness and Innovation Framework Programme-CIP, 2007-2013



Republic of Macedonia
Ministry of Economy

